

Бесплатен примерок

ОПШТИНА АЕРОДРОМ



| Број 62 | Година X | јануари - фебруари 2015 г. | Весник на Општина Аеродром

Среќна нова

2015

година





СОДРЖИНА

СЕКОГАШ ТУКА ЗА ГРАЃАНИТЕ!	3
АКТИВНОСТИ	4 - 15
СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ	16 - 17
ОБРАЗОВАНИЕ	18 - 19
ТЕАТАР	20
ЗАБАВА	21
ЗДРАВЈЕ	22 - 23
НОВА ГОДИНА	24 - 25
ЖИВОТ	26 - 27
СПОРТ	28 - 29
ПИСМА	30
ИНФО	31

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ:

- Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот
- Одделение за урбанизам – понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот
- Комунално одделение – понеделник од 15:30 до 16:30 часот, четврток и петок од 08:30 до 09:30 часот

Првиот број на весникот „Аеродром“ излезе во јуни 2006 година
Весникот излегува како двомесечник

Редакција
м-р Маја МАНЧЕВСКА
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Уредува
Одделение за односи со јавноста
и меѓународна соработка

Лектор
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Надворешен фоторепортер
Александар Ѓорѓиев

Дизајн
Кристина Јорданова
Даниела Чабуковска

Издава
Општина Аеродром

Градоначалник
Ивица Коневски

Печати
Графички центар-Скопје

тираж 30.000 примероци

телефон: 2401 516
факс: 2401 546

е-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk
www.aerodrom.gov.mk

Адреса:
Венијамин Мачуковски 6,
1000 Скопје



Успешна 2014 година за Општина Аеродром

СЕКОГАШ ТУКА ЗА ГРАЃАНИТЕ!



Изминатава 2014 година посветено рабoтевме на значајни проекти за напредокот на нашата општина и за подобрување на условите за живот.

Во соработка со Советот на општината продолживме со реализација на капиталните проекти, а со цел Општина Аеродром да го задржи епитетот најпосакувано место за живеење, како и место кое нуди најдобри услови за инвестирање. Позначајни капитални инвестиции во Општина Аеродром во 2014 година се десетина проекти, меѓу кои: из-

градбата на Спортскиот центар „Јане Сандански“, нова инфраструктура во Ново Лисиче, нова инфраструктура покрај булеварот „Трета македонска бригада“, нова инфраструктура во Реонски центар „Аеродром“, повеќенаменско спортско игралиште во Реонски центар „Аеродром“, воведена училишна облека во основните училишта, воведено бесплатно изучување англиски јазик во градинките, поставени соларни колектори во објектот „Црвенкапа“ за заштеда на енергија, изградба на систем за автоматско наводнување на зеле-

нитото во населбата Јане Сандански, организиран Меѓународен фестивал на комедијата „Гола Месечина“, организиран Турнир во мал фудбал и многу други проекти како Фудбалодром и други.

И во наредната 2015 година планираме да градиме и да создаваме што е можно повеќе за жителите на Аеродром: изградба на комунална инфраструктура на улицата „Анастас Митрев 3“ во Мичурин, изградба на нов парк спроти игралиштето „Сансет“, осветлување паркиралишта во населбата Јане Сандански,

изградба на инфраструктура во населбата Стар Аеродром, доизградба на фекалната канализација во Горно и Долно Лисиче, обнова на улици во Горно и Долно Лисиче, обнова на улиците „Тодор Чангов“ и „Горно Лисиче“ во соработка со Светска банка и Агенција за државни патишта, изградба на систем за автоматско наводнување на зеленилото во населбата „13 Ноември“, изработка на нов план за локален економски развој (ЛЕР), како и проекти за подобрување на условите за образование и спорт.





НАБАВЕНИ ДВЕ ВОЗИ



На 28.11.2014 година градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, ја информираше јавноста дека Општина Аеродром

набави две возила за зимско одржување улици, така што подготвено ќе ја дочека зимата.

Станува збор за возилата од

марка „ивеко дејли“, кои се опремени со сите неопходни делови за лесно, брзо и функционално реагирање при снежни врнежи.



ЛА ЗА ЧИСТЕЊЕ СНЕГ



Имено, камионите како додатна опрема имаат плуг за чистење снег, соларка со распрскувач и товарен сандак, а исто така и свет-

ла за магла.

Возилата имаат вкупна дозвољена носивост од 7 тони, така што со двете возила одеднаш може да се покрие целата територија на општината. За оваа инвестиција Општината одвои од својот Буџет околу 8 милиони денари, а фирмата од која се набавени, Карго Макс, има обврска за одржување и гаранција на возилата во наредните три години.

Исто така, набавени се и 300 тони сол за зимско одржување улици. На тој начин почнувајќи од оваа година натаму Општина Аеродром нема да мора да ангажира

фирми за одржување на локалните улици и патишта во зимски услови што се во нејзина надлежност.

Акциите за расчистување на снегот ќе ги организира со сопствени ресурси, во кои покрај двете нови возила за зимско одржување улици, ќе ги организира и сезонските работници да го чистат снегот од тротоарите.

На промоцијата на соларките присуствуваше и градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, кој го поздрави проектот и рече дека примерот на Аеродром треба да го следат и другите општини.





Во соработка со Град Скопје

ЕСЕНСКА ГЕНЕРАЛ

На 10.11.2014 година, градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Конески, како и директори-

зација дејствуваа на решавање на проблеми во своите области. Екипите на ЈП „Улици и патишта“ работат на санација на повеќе улици и се

водоснабдувањето, додека екипите на ЈП „Паркови и зеленило“ ја косеа тревата и ги кастреа гранките.

Градоначалникот Трајанов-



те на јавните градски претпријатија присуствуваа на акцијата за кастрење гранки на паркиралиштата околу ТЦ „Капитол“, како почеток на есенската генералка на средување на општината.

За време на генералката екипи на јавните претпријатија со зголемен капацитет на луѓе и механи-

спроведоа акции за крпење на ударните дупки, екипите на ЈП „Комунална хигиена“ работеа на чистење на сметот, како и на метење и миеење на улиците во општината, екипите на ЈП „Водовод и канализација“ со луѓе и механизација работеа на чистење на шахтите и сливниците, како и на отстранување на дефектите со

ски нагласи дека соработката со Општина Аеродром е на високо ниво и тоа резултира со голем број реализирани проекти на територијата на општината. Како покрупни проекти што ќе се реализираат следниот период, Трајановски ги издвои втора фаза од проширувањето на булеварот „Трета македонска бригада“,



КА ВО АЕРОДРОМ



продолжување на булеварот АСНОМ кон Горно Лисиче и реконструкција на булеварот „Јане Сандански“.

Градоначалникот на Општина

Аеродром, Ивица Конески, ја поздравува оваа работна практика и средби, нагласувајќи дека таа резултира со голем број реализирани проек-

ти, како и на значително зголемување на квалитетот на услуги што ги даваат Градот Скопје и јавните претпријатија.





ДИПЛОМАТИТЕ НАСАДИЈА 150 ДРВЦА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ



Република Македонија

По повод „Ден на дрвото“, на 3.12.2014 година на зелените површини покрај булеварите се одржа акција на садење дрвја, каде во соработка со јавното претпријатие „Македонски шуми“ преку подружницата „Караџица“ во Општина Аеродром се насадија над 450 дрвца од видот чемпрес, јасен, даб и багрем.

Исто така, над 1.800 садници беа насадени во блоковското зеленило меѓу зградите на целата територија на Општина Аеродром.

Жителите на Општина Аеродром, учениците од основните училишта, како и децата од градинките, исто така, имаа можност да се вклучат во големата есенска акција на садење дрвја на локацијата Миладиновци, за која имаше организиран превоз, но и во дворовите на училиштата и градинките.



Претставници на Министерството за надворешни работи, претставници на дипломатско-конзуларните претставништва и мисиите на меѓународните организации во Република Македонија, како и градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски и претседателот на Советот на Општина Аеродром, Виктор Камиловски, со симболично засадување дрвца во населбата Ново Лисиче ја дадоа својата поддршка на 14-та есенска акција на Денот на др-

вото што се одржа на 2.12.2014 година покрај булеварот „Февруарски поход“.

Во текот на акцијата покрај булеварот Февруарски поход во Ново Лисиче се насадија околу 150 садници од видот јасен, јавор, липа и други видови, подарок од Град Скопје, чиј градоначалник Трајановски рече дека оваа година акцент се става на садење дрвја во урбаните средини. Тој додаде дека Денот на дрвото стана препознатлив бренд на

ИЗВРШЕНА ЕСЕНСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА



Во текот на ноември беше извршена есенската дератизација во Општина Аеродром. На подрачјето на целата општина се опфатија 2.500 шахти со 7.500 мамци, вклучувајќи ги и основните училишта на нејзината територија. Дератизацијата на глодачите ја вршеше Ветеринарната болница Скопје.



СЕ ГРАДАТ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ



На 17.11.2014 година, на влезот пред ТЦ „Три бисери“ почна изградба на подземни контејнери, во кои ќе се селектира отпадот како во модерните светски центри.

Подземни контејнери ќе се градат на три локации во Општина Аеродром и тоа пред ТЦ „Три бисери“, зад ТЦ „Бисер“ и спроти ОУ „Лазо Ангеловски“ во Ново Лисиче, локации избрани пред сè заради големата концентрација на население.

Станува збор за заеднички трипартитен проект меѓу Град Скопје, ЈП „Комунална хигиена“ и Општина Аеродром, кој чини 6.600.000 денари, така што секоја од овие три институции вложува по една третина од сумата.

На секоја од наведените локации, ќе има по два подземни контејнери за одложување на комуналниот отпад, како и еден подземен

контејнер за ПЕТ-амбалажа.

Подземните контејнери се иноксни и секој од нив има зафатнина од 3 кубни метри. Предноста на ваквиот начин на собирање на отпадот е повеќекратна, посебно поради тоа што еден ваков подземен контејнер според капацитетот заменува три од постојните контејнери што се

во употреба, па се постигнува повисок степен на хигиена и избегнување на непријатната миризба, која често е присутна во близина на контејнерите.

Со новиот начин на одложување на отпадот се очекува Општина Аеродром да добие подобра и поздрава животна средина.





Пуштено во употреба спортското игралиште во Реонски центар

СПОРТОТ ГИ ЗБЛИЖУВА ЛУЃЕТО



На симболичен начин со шут кон голот градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, го означи официјалното пуштање во употреба на новото повеќенаменско спортско игралиште наменето за граѓаните на Реонски центар „Аеродром“, на кое присуствуваа и министерката за култура, Елизабета Канческа-Милевска и директорот на Агенцијата за млади и спорт, Марјан Спасески,

Ова е дел од проектот „100 повеќенаменски игралишта“ како инвестиција на Владата на Република Македонија, а исто така и Општина Аеродром до сега има изградено повеќе од 20 вакви повеќенаменски спортски игралишта.

„Сите игралишта во Општина Аеродром граѓаните можат да го користат бесплатно. Општината ќе продолжи да гради вакви спортски терени на сите оние места

каде што недостасуваат сè со цел жителите на општината да имаат каде да спортуваат“, изјави градоначалникот Коневски.

Со новото игралиште училиштето доби уреден и современ изглед, а учениците можност да го развиваат спортскиот дух, а тоа е многу важно, зашто спортот ги зближува луѓето, како што нагла-



си директорот на Агенцијата, Марјан Спасески.





СВЕЧЕНО ОТВОРЕНА РЕНОВИРАНАТА БИБЛИОТЕКА „ЈАНЕ САНДАНСКИ“



На 12.11.2014 година свечено беше пуштена во употреба реновираната библиотека „Јане Сандански“.

Библиотеката што го носи името на населбата во која се наоѓа - „Јане Сандански“ е целосно реновирана, сменета е електричната инсталација, опремена е со нови полици за книги, екстериерно и ентериерно е освежена, а

исто така е преуредена со нов мебел, прозорци, врати и радијаторски маски, во вкупна вредност од 1.200.000 денари, како инвестиција на Град Скопје.

Со акцијата за комплетно реновирање се подобрија условите за работа на библиотеката, а истовремено и за граѓаните што ги користат нејзините услуги.

Инаку, во Општина Аеродром има три библиотеки, покрај оваа уште по една во ТЦ „Скопјанка“ и во населба Лисиче, така што жителите не мора да одат до центар за да изнајмат книги, туку учениците и другите граѓани можат да се зачленат во некоја од овие биб-

лиотеки и да уживаат во богатиот библиотечен фонд.



ЕВА СТОЈАНОВСКА НА НАТПРЕВАРОТ „МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ“



Ученицката Ева Стојановска од ОУ „Лазо Ангеловски“ учествуваше на Републичкиот натпревар

натпревар „Млади библиотекари“ што го организираше Градската библиотека „Браќа Миладиновци“.

„Млади библиотекари“ што во текот на ноември се одржа во локалната библиотека „Гоце Делчев“ во Велес.

Претходно, осмооделенката Ева Стојановска го освои второто место на XV Општински

На овој натпревар учествуваа 55 ученици од 23 општински основни училишта од Скопје. Најдобрите тројца ученици според освоените бодови, меѓу кои и ученицката Ева Стојановска, се стекнаа со право на учество на Републичкиот натпревар, чија цел е поттикнување на читањето кај младата популација и развивање на навиките за користење на библиотеките како културно-образовни и информативни институции.



ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД АЕРОДРОМ СЕ ЗБРАТИМИЈА СО ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД ОХРИД И ДЕБАРЦА

Здружението на пензионери „Солидарност - Аеродром“ развивајќи ја меѓусебната соработка со здруженијата на пензионери од Скопје и Републиката неодамна потпиша Спогодба за збратимување со Здружението на пензионери од Охрид и Дебарца од Охрид.

Целта на Спогодбата е воспоставување на поефикасна ме-



ѓусебна соработка на заеднички настапи при решавањето на пензионерските проблеми и реализирај-

ќи ги своите цели и задачи содржани во своите статутти.

Соработката ќе биде застапена заеднички во разни облици на дружење, одбележување празници, заеднички излети, спортски манифестации, фолклорни ревији како и сите облици на дружење што ќе ги предложи координативното тело составено од двете здруженија.

ЧЕСТВУВАЊЕ ВО ЧЕСТ НА ВАПЦАРОВ



Со положување свежо цвеќе пред бистата на Никола Јонков Вапцаров на 5.12.2014 година делегација на Општина Аеродром ја одбележа 72-годишнината од стрелањето на овој голем македонски поет.

Во чест на големиот македонски поет Вапцаров, КУД „Никола Јонков Вапцаров“, по 36-ти пат ја

организира културната манифестација „Вапцарови денови 2014“, а учениците членови во драмската секција и хорот од ОУ „Гоце Делчев“ по положувањето цвеќе на бистата ја отворија свеченоста со величествените звуци на македонската химна и со прекрасната песна за Пирин Планина, а потоа актерите од ОУ „Гоце Делчев“ ја расплакаа публиката со своите изведби на „Мајка“ и вапцаровата вонвременска песна „Земја“.

Во вечерните часови пак, се одржа целовечерен концерт во Домот на АРМ под мотото „Децата за Вапцаров“, каде учениците од ОУ „Гоце Делчев“ исто така се претставија со свои точки.

Инаку, КУД „Никола Јонков Вапцаров“, кое постои 36 години, досега има реализирано голем број активности во Македонија и странство како Полска, Србија и Грција, а го организираат и детскиот фестивал „Цветови“.





ОПШТИНА АЕРОДРОМ УЧЕСТВУВАШЕ НА ХУМАНИТАРНАТА МОДНА РЕВИЈА „ЕСМА ХЕПЕНИНГ“



Две претставнички од Општина Аеродром се вклучија во хуманитарната модна ревија „Есма хепенинг“, која на 29.11.2014 година се одржа во хотелот „Континентал“ во Скопје, каде 90 дами од различни општествени сфери – претставнички на

локалната самоуправа, амбасадите, министерствата, бизнис-секторот, пејачки, актерки, водителки, новинарки и пријателки, се појавија во улога на уметницата Есма Реџепова, носејќи ги нејзините фустани.

Есма Реџепова со хуманитар-

ното здружение Теодосиевски го организираа овој хепенинг. Ревиијата беше проследена со наративно потсетување за секоја приказна од фустаните, како оние што ги добила на подарок од Индира Ганди, Ричард Бартон, Тито и многу други.

Средствата од продадените билети се донираа на семејството Ќазим за докомплетирање на нивниот дом.



МАРИЈА САВЕСКА СО ХРАБРОСТ И ЛЌУБОВ НА „БАЛОТ НА РАЗЛИЧНОСТИ“

Марија Савеска, ученичка во седмо одделение во ОУ „Ѓорѓија Пулевски“, со многу храброст, љубов и емоции ја интерпретирала песната „Роар“ од Кети Пери, а Иван Иванов, синот на претседателот Ѓорѓе Иванов, на гитара ја придружуваше Марија, на „Балот на различности“, кој во ноември се одржа под мотото „Да ги споиме нашите светови“ на сцената на МНТ.

Марија со своите вокални способности по вторпат покажа и дока-



жа дека сите ние сме само мал дел од една големина што се нарекува „свет“, дека секој од нас подеднакво придонесува за среќата, радоста

и убавината во него и дека сите сме различни, но сепак, исти во нашето тежнење да бидеме среќни, да сакаме и да бидеме сакани.

„Балот на различности“, кој се организира по вторпат, го организираше Здружението на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби, „Дајте ни крилја“, а учествуваа и познати македонски пејачи кои со својата песна, само за миг, се обидоа да ги спојат различните светови.



ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ПОБЕДНИК НА РЕГИОНАЛНИОТ ПРОТИВПОЖАРЕН КВИЗ

Екипата на ОУ „Лазо Ангеловски“ го освои првото место во категоријата кадети на регионалниот квиз-натпревар за противпожарна заштита, кој се одржа на 19.11.2014 година во просториите

на Даре Џамбаз.

Претходно, на 5.11.2014 година екипата на ОУ „Лазо Ангеловски“ го освои првото место на традиционалниот 30-ти квиз-натпревар за противпожарна зашти-

та во Општина Аеродром за учениците од основните училишта на нејзината територија, втора беше екипата на ОУ „Блаже Конески“, а екипата на ОУ „Гоце Делчев“ се пласираше на третото место.

Противпожарните квиз натпревари се организираат со цел да се подигне противпожарната култура и знаење кај младата популација, а преку нив непосредно да се влијае и врз возрасните.

Општинскиот противпожарен сојуз „Аеродром“ покрај квиз-натпреварите, подготвува противпожарни предавања и практични вежби што опфаќаат употреба на противпожарна опрема и локализација на почетни пожари, како и крос-натпревари и ликовни и литературни творби од оваа област.





ПОРТОКАЛОВО ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ!



Она што во денешно време навистина загрижува е фактот дека дури 70 проценти од жените низ светот биле жртви на некаков вид насилство во текот на својот живот.

Светската здравствена организација истакнува дека насилството врз жените има долгорочни последици врз нивното психичко и физичко здравје. Жените кои живеат со насилен партнер почесто страдаат од

Општина Аеродром се приклучи кон одбележување на светскиот ден за борба против насилството врз жените, 25-ти Ноември, бидејќи секое развивање на свесноста за одреден проблем е првиот чекор кон негово искоренување.

Обединетите нации кампањата против насилството со портокалова боја ја спроведоа од 25.11. до 10.12.2014 година, а мотото на кампањата беше „Обој го светот во портокалово за 16 дена“ („Orange the World in 16 Days“).

депресија, прекумерно консумираат алкохол, почесто се соочуваат со несакана бременост и абортус, како и сексуално преносливи инфекции, меѓу кои и ХИВ.

За жал, случаи на семејно насилство и насилство врз жените е присутно и во нашата земја.



Драги читатели, Општина Аеродром од неодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии. Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии од Вас снимани во неа, од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.

Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство! Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот:

vesnik@aerodrom.gov.mk

ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА, ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И ИМЕТО НА АВТОРОТ.



„Залез на кеј“ - Филорета Адемај



„Есен во Аеродром“ - Александра Пешевска Митановска



„Почит за Тоше“ - Ивана Младеновска



„МЗТ“ - Светлана Георгиевска



„Полноќен сјај“ - Катерина Бојоска



„Одраз“ - Кристина Георгиева Тасевска



„Маче во лисја“ - Олга Николовска



„Стари и нови згради“ - Ксенија Тодорова



ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЧИЊАТА ОД ГРАДИНКИТЕ ГРАДЕА ИМПРОВИЗИРАН ГРАД ОД КОЦКИ



Дечињата од градинките „Буба Мара“ и „Срничка“ по повод 13 Ноември - Денот на ослободувањето на градот Скопје преку својата креативност и фантазија го градеа и моделираа градот со конструктивен игровен материјал.

ДНЕВНИОТ ПРЕСТОЈ ВО НОВА РЕНОВИРАНА УЧИЛНИЦА



Училницата за дневен престој во ОУ „Љубен Лапе“ во текот на ноември се реновираше во рамки на соработката на училиштето со родителите на учениците, кои посетуваат продолжен престој.

Родителите доброволно се вклучија во реновирањето, работејќи со голема љубов и радост, трудејќи се работите да се изведат што поскоро, но што поквалитетно, а училиштето ги обезбеди потребните материјали за градежно реновирање и молерисување.

„СРНИЧКИТЕ“ ГО ПОСЕТИЈА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ

На 14.11.2014 година децата од објектите „Калинка“ и „Изворче“ на градинката „Срничка“ го посетија Факултетот за земјоделски науки и храна и преку едукативни разговори со професорите од факултетот се запознаа со процесот на одгледување (раст и развој) на растени-



јата, како и со некои карактеристики на растенијата што ги садат во градината на градинката.

ЗД ЕКО-АВТОБУС ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Учениците од сите осум основни училишта имаа можност во еко-автобусот на Пакомак да уживаат во гледање ЗД филм и квиз на еколошка тема. Целта на сето ова е развивање на свеста кај учениците, а со тоа и кај родителите за зачувување на природата.





УЧЕНИЦИТЕ ОД ООУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ НА СВЕЧЕНА ЦЕРЕМОНИЈА ЗА ЗАМЕНА НА ДРЖАВНОТО ЗНАМЕ



Учениците од ООУ „Александар Македонски“ присуствуваа на свечената церемонија на заменување на државното знаме во вилата на Водно, кај претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов. Освен тоа што присуствуваа на свечената церемонија, го посетија и работниот Кабинет на претседателот и во знак на благодарност му подарија нивни изработки. Воедно, учениците се запознаа и со државните симболи и начинот на кој треба да се почитуваат тие.

АЕРОДРОМЦИ ГО СЕФТОСАА ПРВИОТ ЦЕНТАР ЗА МУЗЕЈСКА ЕДУКАЦИЈА

Во ноември учениците и наставниот кадар од ОУ „Браќа Миладиновци“ беа дел од отворањето на првиот Центар за музејска едукација во рамки на Музејот на Македонија.

Основната цел на новиот Центар е преку практична и научно-истражувачка работа, прилагодена за одредена возраст и предзнаење на учесниците, младата популација да ги усвои елементарните информации за музеите, за историјата, археологијата, етнологијата. Со децата ќе работи тимот на едукатори вработени во



Музејот.

Центарот ќе придонесе младите да се запознаат со непроценливите вредности на нашето културно богатство и ќе влијае врз издигнувањето на нивната свест за значењето и заштитата на културното наследство, од кое секоја генерација треба да црпи чувство на припадност и идентитет. Целта е и Музејот на Македонија да стане подостапен за сите возрасти, а најмладите да стекнат навика за ги посетуваат музеите.

НАГРАДА ЗА ФИЛАНТРОПИЈА И ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“

ОУ „Лазо Ангеловски“ доби награда за филантропија и општествена одговорност за 2013 година, како дел од доделувањето на наградите во категоријата три за развој на филантропски практики, во организација на Центарот за институционален развој – ЦИР-а, одржана на 29.11.2014 година во Универзитетот за туризам и менаџмент.

Имено, ОУ Лазо Ангеловски доби специјална награда за институција што дала придонес за развој на филантропски практики во Република Македонија.





„Стјуардеси“

ПРЕТСТАВА ЗА КОЈА СЕ БАРА БИЛЕТ ПОВЕЌЕ

Претставата „Стјуардеси“ од Марк Камолети во режија на Синиша Евтимов е хит претстава на Театар Комедија, претстава за која се бара билет повеќе, претстава што ги полни салите секаде каде што гостува и добива аплаузи и овации од публиката.

„Стјуардеси“ на Марк Камолети (Франција, 1923 - 2003), кој е познат по своите „булеварски фарси напишани според најдобрите традиции на Жорж Фејдо“, е негова најизведувана драма со оригинален наслов „Боинг Боинг“. Според бројот на изведбите е влезена и во Гинисовата книга на рекорди.

Еден маж - Бернард, три љубовници-стјуардеси - Габриела, Грета и Глорија, кои со ритам на разлика во времето на два дена слетуваат во Скопје и доаѓаат во неговото љубовно гнездо, а кога летовите од оваа или онаа причина се поместуваат, тука е пријателот Роберт, кој е дојден од помало место, како и домашната помошничка Берта за да му помогнат во одржување на неговата детално разработена шема.



Во оваа претстава екипата не се држи целосно до самата фабула на текстот, туку таа е приспособена на она што е карактеристично за нас. Се задржува истото време кога оваа претстава е поставена, односно 60-те години на минатиот век, тргнувајќи од една теза дека Скопје би било многу „покул“ место ако сите ја слушале музиката на Драган Ѓаконовски-Шпато.

За оваа претстава двајцата актери што ги играат главните улоги, Валентин Костадиновски - Тино и Атанас Атанасовски добија награда на Златна буба мара на популарноста за најпопуларни млади актери за 2013 година. „Стјуардеси“ гостуваше низ повеќе градови на Маке-

донија, на Фестивалот за комедија во Куманово, како и на Фестивалот на монодрама во Битола.

Во претставата играат Атанас Атанасовски, Валентин Костадиновски – Тино, Нина Деан, Кристина Ласовска, Маја Љутков и Марија Кондовска. Комплетниот дизајн е на Илина Ангеловска, а музиката на Драган Ѓаконовски- Шпато.





ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

Наставникот по македонски го испрашува малиот Трпе:
Трпе, ајде кажи ни една поучна народна поговорка.

Без алат нема занает.
Браво, ајде сега кажи ни уште една.
На паметниот и еднаш му е доволно!



НИШТО НЕ ГИ ИСЦРПУВА ТЕЛОТО И ДУШАТА КАКО ШТО
ТОА ГО ПРАВАТ ТАЖНИТЕ МИСЛИ - МАКСИМ ГОРКИ

АКО НЕ ПОЧНЕТЕ ДА ГИ ГРАДИТЕ ВАШИТЕ СОНИШТА, ЌЕ БИДЕТЕ ВРАБОТЕНИ ОД
ДРУГ ЗА ДА ГИ ГРАДИТЕ НЕГОВИТЕ.

НЕ ВОСПИТУВАЈТЕ ГИ ДЕЦАТА, ТИЕ СЕКАКО ЌЕ ЛИЧАТ НА ВАС...
ВОСПИТУВАЈТЕ СЕ СЕБЕСИ!



ТЕШКА Е ЖЕНСКАТА СУДБИНА:

- КУПИ ЧЕВЛИ... НЕМА ФУСТАН...
- КУПИ ФУСТАН... НЕМА БЛУЗА...
- КУПИ БЛУЗА... НЕМА ЈАКНА...
- КУПИ ЈАКНА... НЕМА ЧАНТА...
- КУПИ ЧАНТА... ЧЕВЛИТЕ НЕ ОДГОВАРААТ!



ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ ГРАФИТИ

Покрај класичните сидни графити како неизбежен декор во урбаните средини, некои нови дечки почнаа да изработуваат и тродимензионални графити. На сликата десно е прикажан уште еден пример на тродимензионален графит изработен на тротоар. Инвентивно, нема што!





ЗДРАВАТА И БЕЗБЕДНА ХРАНА



д-р Татјана Битовска,
Агенција за храна и
ветеринарство на
Република Македонија

Исхраната и безбедноста на храната на населението во нашата Република и пошироко претставува главен предуслов за здравјето на популацијата од најрана до зрела возраст. Здравата и правилна исхрана се важен фактор за зачувување на здравјето и работоспособноста на човекот.



За да биде безбедна храната треба да биде соодветно означена, својствена по боја, форма и изглед, да не содржи штетни материи и да се складира и чува во посебни хигиенски услови. Во наши услови треба да бидат застапени појадокот со 30%, ручекот со 40% и вечерата со 30%.

Храната на човечкиот организам треба да обезбедува енергетски материи и таканаречени заштитни материи неопходни за изградба на хормони, ензими и антитела. За здрава популација најважно е уште од најраната детска возраст, од самото зачнување на плодот, правилна и безбедна исхрана. Детето до третата година треба да добива пет до шест оброци дневно.

На сите деца им е потребна храна богата со витамини А, Д, зеленчук и овошје.

Храната треба да се консумира во корелација со годишните времиња. Количините на бруто хранливи материи дневно треба да бидат избалансирани со учество на вода, белковини, масти, шеќери, витамини А, Б, Ц, Д, Е, К, фолна киселина, минерали, калциум, железо, калиум, магнезиум, цинк и други.

Економската моќ има главна улога во поста-

вување на дневниот оброк. Основен принцип е да се одберат производи, кои се релативно евтини, а имаат добра нутритивна вредност.



Дневниот оброк треба да изнесува 3.600 калории. Треба да има три оброци дневно, појадок, ручек и вечера. Во нашите услови треба да бидат застапени појадокот со 30%, ручекот со 40% и вечерата со 30%. Испитувањата покажуваат дека недоволна или прекумерна исхрана доведува до загрозување на здравјето.

Во денешно време сè повеќе сме сведоци на зголемена телесна тежина кај помладата популација - децата. Тоа е како резултат на неправилната исхрана - брза храна, внесување голема количина благи, торти, чоколада и сè помал-

ГО ПРОДОЛЖУВА ЖИВОТОТ



ку внесување зеленчук и овошје во исхраната. Од друга страна, смалената физичка активност, сè подолгиот престој пред компјутер и телевизор, доведува до зголе-

на дебелина и појава на деформации на локомоторниот систем. Сè повеќе е застапен дијабетот, заболувањата на кардиоваскуларниот систем, хормоналниот систем и

многу други.

За да биде безбедна храната треба да биде соодветно означена, својствена по боја, форма и изглед, да не содржи штетни материји и да се складира и чува во посебни хигиенски услови. Ова е важно, бидејќи ако на означувањето не е наведена одредена состојка, храната може да биде и ризик за одреден дел од популацијата алергични на неа. Исто така, ако храната нема рок на траење, или е поминат, несвојствена е по изглед и условите на чување не се хигиенски, храната не е безбедна.

На крај сакам уште еднаш да потенцирам дека здравата и безбедна храна ги спречува болестите кај децата и возрасните и придонесува за подолг и квалитетен живот.





НОВА ГОДИНА

Меѓурелигиски дијалог и толеранција

ПРАЗНИЦИТЕ ГО СПЛО



д-р Татјана Стојаноска-Иванова,
*Институт за социологија,
Филозофски факултет - Скопје*

Во ова време во кое денес живееме, во време на прогрес и просперитет во многу општествени сфери, но и во време на транзициски промени, општествени бури, реформи во низа, општествени сегменти, информатичко-информациски бум, она што посебно

Во секоја општина на нашата ни мила држава, во секое катче, верникот си има свои обележја и со посебна радост и убост ги практикува своите религиски ритуали.

Сите празници се чествуваат со ближни и драги луѓе, се сплотува семејството, се интегрираат луѓето, едноставно се слави и празнува.

привлекува интерес е секако улогата на религијата во современото општество. Навистина е интересно што во ерата на глобалното и во ерата на информациската експанзија, религијата како специфичен социолошки феномен, не само што не ја губи трката со совремието,

напротив, сè повеќе се етаблира во општеството. Во секоја општина на нашата ни мила држава, во секое катче, верникот си има свои обележја и со посебна радост и убост ги практикува своите религиски ритуали. И навистина, од друга страна, и добро е да се етаб-





ТУВААТ СЕМЕЈСТВОТО

лираат оние норми на монотеистичките религии, посебно моралните, кои се општочовечки норми и го надградуваат вредносниот и морален дискурс на верниците.

Овој период од годината е период што изобилува со многу верски празници, празници кои имаат големо значење за верниците кои ги чествуваат. Во овој период од годината напосто уживам, бидејќи меѓурелигискиот соживот испливува на површина и во вистинска смисла на зборот и во секојдневието може да се доживее. Навистина се радувам кога ќе го чујам радосниот глас на мојот пријател муслиман во мигот кога му упатувам честитка по повод неговиот верски празник, едноставно

тоа не може да се одглуми, искреноста и радоста која се искажува во моментите кога им честитате може да се види и преку фацијалната експресија на нивните лица. Хедонистички можеби од моја страна, но навистина со посебна сладостраст ги вкусвам баклавите приготвени од вештите раце на домаќинките при мојата посета во домовите на моите пријатели муслимани. Но, со истиот жар им возвраќам и кога тие ми ги упатуваат милните зборови за Свети Архангел Михаил, Богородица Пречиста, Свети Ѓорѓија, Свети Никола и сите верски празници, кои како верник, православен христијанин, ги почитувам и чествувам. Празниците се нижат еден по еден, ре-

лигиски празници кои се значајни и за христијаните и за муслимани-те, празник до празник и секој со посебен белег за себе. Но, едно е заедничко, сите се чествуваат и празнуваат со ближни и драги луѓе, се сплотува семејството, се интегрираат луѓето, едноставно се слави и празнува. Убоста е распослана меѓу нас во тие мигови и празнични славења и секој ужива на себе својствен начин... барем во тие мигови надвладува доброто и позитивното и во тие денови секој искрен добронамерник и верник му честита на својот сосед и пријател, кој е со различна религиска определба, со зборовите „за многу години да ни се овие празници и со радост да си ги празнуваме“.





Триесетина бувови го населија дворот на семејството Блажевски

„ПАРЛАМЕНТАРЦИТЕ“ ЌЕ ПРЕЗИМАТ ВО ДОЛНО ЛИСИЧЕ



Изминатава есен во дворот на семејството Блажевски во Долно Лисиче се вселија триесетина бувчиња. Тие можат да се забележат и среде бел ден на двата бора во дворот на ова семејство. Овие ушести бувови некои ги нарекуваат и „парламентарци“, бидејќи се собираат и комуницираат меѓу себе. Преку ден бувовите мируваат во крошната на зимзеленото дрво, затоа што е темно и можат да се засолнат во него.

Во есен претставниците на овој вид бувови ги напуштаат гнездата во урбаните средини и бараат собиралишта на други места каде

што ќе ја поминат зимата. Бувовите се групираат на места каде што има храна. Во зимскиот период тие не бараат гнезда, туку собиралиште, каде што заеднички ги поминуваат студените денови.

„Минатата година за првпат ги забележавме. И кога и годинава пак се вселија, решив да пријавам во Здружението за бувови, за да знаат за собиралиштето. Не знаевме зошто баш овие дрвја ги избрале. Преку цел ден се во борите, мируваат, а штом ќе се смрачи се преместуваат на соголените дрвја, на отворено. Не прават никаква штета, само што ги плукаат несварливите делови од пленот што го јадат, како коските, крзното и пердувите низ дворот и ни прават ѓубре“, ни рече Роберт Блажевски.

Бувот е ноќна птица, а глушецот ноќно животно, претежно из-

легува навечер. Па тука тие се наоѓаат на иста фреквенција. И ноќно време, кога низ дворот ќе промрда глодач, нема кај да бега, бувот веднаш го фаќа.

Љубителите на бувови велат дека луѓето не треба да се плашат од овие птици. Напротив, бувовите се корисни зашто го чистат домот од глупци, па затоа треба да се



внимава при користењето отрови за глодари.

Вообичаено доаѓаат во двојки, затоа што се моногамни птици, а оние што се сами си бараат партнер. Во рана пролет се враќаат во своите маала, на својата територија, каде што се гнезде, на пример, во Градскиот парк, или во некои скопски училишта и градинки.

Фото: Горан Анастасовски





210 КУЧИЊА НА РЕВИЈАЛНАТА ИЗЛОЖБА ВО ПАРКОТ СО АВИОН

Во паркот со авион во Ново Лисиче неодамна се одржа првата ревијална изложба за сите раси на кучиња и домашни миленици во организација на Кинолошкото друштво „Ново Лисиче“.

На изложбата учествуваа 210 кучиња, од кои 150 расни. Сите кучиња учесници добија медал за учество, а со пехари беа наградени најубавите кучиња во секоја раса поединечно, како и најмладото и најстарото куче.

Оваа манифестација ја збогатија настапите на повеќе културно-уметнички друштва, како и присуството на голем број жители на Општина Аеродром, меѓу кои и министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска.



ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ПРВО НА ОПШИНСКОТО ПРВЕНСТВО ВО ФУТСАЛ



Првото место на општинското првенство во фудбал што неодамна се одржа во Спортскиот центар „Ново Лисиче“ го освоија учениците од ОУ „Гоце Делчев“, второто место учениците од ОУ „Ѓорѓија Пулевски“, додека третото место им припадна на учениците од ОУ „Љубен Лапе“.

Првопласираната и второпласираната екипа остварија пласман за градските натпреварувања. На овогодишното општинско првенство во фудбал учествуваа сите осум основни училишта на територијата на Општина Аеродром.



Спортскиот центар „Јане Сандански“ со нови содржини

МЕСТО ЗА ТЕЛЕСЕН И ДУХОВЕН ХЕДОНИЗАМ



Новиот спортски центар „Јане Сандански“, покрај тренинзите и официјалните натпревари на КК „МЗТ Скопје – Аеродром“ и РК „Вардар“, од неодамна почна да нуди соодветни услови за фитнес-тренинзи, пилатес, аеробик, ритмичка гимнастика и балет (за деца), како и „тотал боди воркаут“ за граѓаните од сите возрасти, кои водат грижа за сопствениот физички изглед, но и за подобро расположение и поголема самодоверба.

Како што велат во Спортскиот центар, ова место за телесен и духовен хедонизам, нуди соодветни услови за различни видови тренинзи во хармонично уреден простор со задоволувачки хиги-

енски стандарди, со најсовремени справи и реквизити и квалитетна услуга од високо професионални тренери и инструктори.

Освен рекреативниот центар, во СЦ „Јане Сандански“ е отворена и забавна игротека „Бајка“

со интересни содржини, анимации соодветни за детската возраст, детско катче со спортски дел, трамбулина, базен со топчиња и постојан надзор од воспитувачки. Работното време е секој ден од 09:00 до 23:00 часот.



„БЕКО“ ЗАСТАНА ЗАД МЛАДИНСКАТА ШКОЛА НА МЗТ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ



спортот во различни гранки, како кошарка и фудбал.

„Беко“ помогна во спојувањето на милиони кошаркарски фанови за време на спонзорството на Европското првенство - ФИБА Еуробаскет во 2013 година во Словенија, како и на ФИБА Светското првенство во кошарка, кое се одржа во Шпанија во септември 2014 година.

Инаку, „Беко“ е присутен во Македонија преку генералниот увозник и дистрибутер „Нептун“.

„Беко“ стана главен спонзор на една од најомилените младински кошаркарски школи во Македонија МЗТ Скопје - Аеродром и реши да биде нивен постојан поддржувач на патот кон успехот, верувајќи во паметните генерации и во моќта на спортот да направи разлика.

Големата страст на „Беко“ за спортот доаѓа од вербата во ревитализациската моќ на спортот да го подобри животот, па затоа активно го поддржува



АЕРОДРОМКАТА КРИСТИНА ОСВОИ ПРВО МЕСТО НА МЕЃУНАРОДНИОТ ЏУДО-ТУРНИР



Кристина Јазаџиќ, жителка на Општина Аеродром, освои прво место на Петтиот меѓународен џудо-турнир „Миоки опен 2014“ – „Меморијал Панче Момировски“, кој се одржа на 1.11.2014 година во Спортската сала „Борис Трајковски“. Во конкуренција од над 400 натпреварувачи од регионот, Кристина го освои првото место во сениорска конкуренција во категоријата до 52 килограми.



СЛОЖНИ БРАЌА, КУЌА ГРАДАТ!

Со ова писмо би сакал да го споделем задоволството со другите жители на Општина Аеродром, кое ние, станарите од зградата со адреса на булевар „Видое Смилевски Бато“ бр. 61, влез 2, во текот на декември го доживеавме. Имено, ние дел од станарите сложено се договоривме дека е потребно да изградиме лифт во нашиот влез во вредност од околу 20.000 евра. И, тоа стана реалност. Затоа, би сакал да им порачам и на другите Заедници на сопственици, дека доколку сакаат нешто да реализираат во нивните згради, тоа е можно доколку се сложни и меѓусебно се договорат за реализација на она што е потребно во нивните згради.

Ч.А.



БЛАГОДАРНОСТ ДО ГОСПОЌИЦА КАТЕ ЗА АЖУРНОСТА

Почитувани,

Сакам да ве замолам овој текст да дојде до одговорните што се грижат за хигиената на патеките и зеленилото во Општина Аеродром. Сакам да ве замолам да им помогнете на малите дечиња, кои наутро брзаат кон училиштето „Ѓорѓија Пулевски“, одејќи покрај патеката до оградата на школото од северната страна. Сите патеки се беспрекорно чисти па и од тревниците се собираат лисјата, освен од оваа патека, која е запоставена, преполна со лисја и вода. Децата се лизгаат, паѓаат на мокрите листови, немаат избор, брзаат и газат во водата и така мокри одат во училиште. Би молел од името на повеќе родители, сезонските работници барем на три недели еднаш да поминуваат по оваа патека. Околната трева заедно со земјата во годините наназад се подигна над бетонската патека, па не дозволува водата при врнење да истекува и се прават мали вирови, а децата немаат избор кога веќе наближиле до школото и мораат да газат по тоа што им е на располагање.

Поздрав, П.К.

Почитувани,

Ви благодариме за убавите зборови, но и за укажувањето на проблемот, за чие санирање екипи на Општината веднаш излегоа на терен. Оваа патека извесно време не можеше да се чисти, бидејќи во нејзината непосредна околина се изведуваше автоматски систем за наводнување. Сега работите се завршени и може да се расчисти теренот. Ви благодариме на трпението.

Со почит, Општина Аеродром

Почитувани, благодарам на пренесената порака до госпоѓицата Кате, која е одговорна за одржување на хигиената во овој дел на Општината и која ажурно пред дождот ја заврши работата, не одвојувајќи се од луѓето додека не ја заврши работата.

Поздрав П.К.

НОВОПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА ЌЕ СЕ АСФАЛТИРА ШТОМ СЕ ИСУШИ ПОДЛОГАТА

Почитувани,

ако може информација кога ќе биде конечно финансирана со асфалтирање улицата „Новопроектирана“ бр.1, во Реонски центар „Аеродром“ или Лисиче, не знам како точно се води улицата што излегува на „Црноризец Храбар“. Веќе подолг период се работи на неа, половина веќе е асфалтирана, тротоарите се скоро завршени, тампонирана е, а веќе неколку дена нема никакви активности.

Ви благодарам однапред. Е.М.

Почитувани,

Би сакале да Ви изразиме благодарност што се обративте до Општина Аеродром и да Ве информираме дека асфалтирањето ќе продолжи набрзо, односно веднаш штом тоа ќе го дозволат временските услови (потребно е малку да се засуши подлогата). Доколку имате дополнителни прашања, Ве замолуваме да се обратите до Одделението за комунални работи или да ги контактирате на следниов телефонски број: 2401-533.

Со почит, Општина Аеродром

ОТКУП НА ДВОРНО МЕСТО ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Почитувани,

Ве молиме за појаснување:

Која е постапката за откуп на дворно место за сопственици на станови во станбена зграда? Дали може индивидуално, секој посебно, да си откупи дел од дворно место, или е потребно колективно? Во зградата има станови со различни квадратури, а исто така и деловни простории, како и заеднички простории. Документација за зградата не поседуваме, бидејќи изведувач бил ГП „Техника“, која веќе не постои. Дали постои можност и каде можеме да ја снабдиме оваа документација?

Граѓани од булевар „АСНОМ“

Почитувани,

Постапката за откуп на дворно место се води во Министерството за финансии, поточно во подрачната единица за имот и имотно-правни работи, која, пак, е сместена во просториите на Општината Кисела Вода, а е задолжена и за Општина Аеродром.

Со почит,

Општина Аеродром



СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

Итна медицинска помош	194
Пожар и елементарни непогоди	193
Центар за известување и тревожење	195

Градинки

Срничка	2450 849
Буба Мара	2434 530

Основни училишта

Блаже Конески	2469 746
Браќа Миладиновци	2460 479
Ѓорѓија Пулевски	2455 510
Љубен Лапе	2450 220
Лазо Ангеловски	2430 324
Димитар Македонски	2440 011
Гоце Делчев	2438 288
Александар Македонски	6152 513

Средни училишта

Владо Тасевски	2464 123
Димитар Влахов	2464 590
Марија Кири Скловски	2452 189

Библиотеки

Јане Сандански	2466 474
Кирил Пејчиновиќ	2450 449
Рајко Жинзифов	2443 450

Цркви

Света Троица	2763 337
Свети Петар и Павле	2439 722
Свети Пророк Илија	2460 825

Полиција 192

ПС Аеродром	2432 362, 3142 408
ПС Драчево	2763 330, 2794 111
ПС Кисела Вода	3223 410, 3142 403

Амбуланти

Јане Сандански	2463 277
Лисиче	2440 810
Пелагонија	2460 478

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Централа	2400 970
Пријавница	2401 511
Контакт со граѓани	2401 555
Локален економски развој	2401 542
Правна служба	2401 556
Човечки ресурси	2401 531
Легализација на бесправни објекти ..	2401 528
Урбанизам	2401 529
Урбанистички планови	2401 529
Осветлување	2401 533
Комунално одделение	2401 532
Комунална инспекција	2401 521
Градежна инспекција	2401 521
Инспекција за домување	2401 521
Финансии	2401 513
Буџет	2401 536
Сметководство	2401 535
Даноци, такси и други приходи	2401 553
Данок на имот	2401 553
Јавни набавки	2401 548
Образование и култура	2401 517
Информатика	2401 518
Социјална заштита	2401 518
Архива урбанизам	2401 525
Совет на Општина Аеродром	2401 512

Јавно осветлување

ЕВН	3205 000
„Елтра“	2763 838

Јавни претпријатија

ЈП „Водовод и канализација“	2443 129, 2469 844
ЈП „Паркови и зеленило“	2464 272
ЈП „Комунална хигиена“	3216 644, 075/506 090
Оџачарски услуги	2440 293

ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА
0800 10 100

